


Што треба да направите за да важи вашиот глас

На денот на изборите, ќе добиете два гласачки листови: **зелен** лист за Претставничкиот дом (House of Representatives) и **бел** лист за Сенатот (Senate).

Претставнички дом

На **зелениот гласачки лист**, мора да го напишете бројот '1' во квадратчето до кандидатот за кој најповеќе сакате да гласате, бројот '2' во квадратчето до кандидатот кој е втор по ваш избор и да продолжете така се додека не напишете броеви во сите квадратчиња.



За да важи вашиот глас, мора да напишете број во **секое квадратче**.



Примерок на гласачкиот лист

Сенат

На **белиот гласачки лист**, можете да изберете да гласате над или под линијата.



Примероци на гласачки листови

Не се грижете ако направите грешка. Можете да побарате нов гласачки лист и да започнете одново.

Над линијата

Ако изберете да гласате над линијата, ќе треба да ставите броеви во **најмалку 6 квадратчиња**, од 1 до 6.

Напишете '1' во квадратчето до партијата или групата за која најповеќе сакате да гласате, бројот '2' во квадратчето до партијата или групата која е втора по ваш избор и така натаму се додека не напишете броеви во најмалку 6 квадратчиња. Можете да продолжете да пишувате броеви во колку што сакате квадратчиња над линијата според ваш избор.

ИЛИ Под линијата

Ако изберете да гласате под линијата, ќе мора да ставите броеви во **најмалку 12 квадратчиња**, од 1 до 12.

Напишете '1' во квадратчето до кандидатот за кој најповеќе сакате да гласате, бројот '2' во квадратчето за кандидатот кој е втор по ваш избор и така натаму се додека не напишете броеви во најмалку 12 квадратчиња. Можете да продолжете да пишувате броеви во колку што сакате во квадратчиња под линијата според ваш избор.